

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31. ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА

Скопје, Февруари 2012

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промени во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-33
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот - Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.Декември 2011 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот - Скопје заклучно со 31.Декември 2011 година, како и нејзината финансиска успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31.Декември 2011 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот - Скопје за годината која завршува на 31.Декември 2011 година.

Скопје, 28.Февруари 2012 година

Овластен ревизор

Гоце Христов


Управител и Овластен ревизор

Антонио Белјанов




КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31.Декември

	<u>Белешка</u>	<u>2011</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2010</u> <u>(000) МКД</u>
Приходи			
Заработена премија од осигурување, нето	8	199,075	140,441
Приходи од вложувања	9	35,979	29,404
Останати оперативни приходи		526	65
Вкупно приходи		235,579	169,910
Расходи			
Настанати штети, нето	10	(17,498)	(12,276)
Промени во математичка резерва	21	(104,294)	(74,178)
Расходи за спроведување на осигурувањето	11	(95,181)	(67,501)
Резервирања за отпремнини и награди		-	(922)
Расходи од финансирање	12	(1,678)	(338)
Загуби од обезвреднување на побарувања	17	(1,176)	(393)
Останати расходи		(1,024)	-
Вкупно расходи		(220,851)	(155,608)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		14,728	14,302
Расход за данок од добивка	13	(448)	(366)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		14,280	13,936
Друга сеопфатна добивка:		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		14,280	13,936

Одборот на Директори на Кроацيا Осигурување АД - Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување, а во нивно име ги потпишал:



КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31.Декември

	<u>Белешка</u>	<u>2011</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2010</u> <u>(000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	14	843	302
Недвижности и опрема	14	2,329	2,757
Финансиски вложувања:			
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	15	479,286	400,870
Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
Финансиски вложувања за тргување		-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	16	71,112	48,269
Побарувања од осигурување	17	14,336	6,730
Останати тековни средства	18	7,136	6,054
Парични средства и парични еквиваленти	19	7,165	2,675
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>582,207</u>	<u>467,657</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	20	184,132	184,132
Откупени сопствени акции (-)		(14,609)	-
Резерви		11,424	6,765
Акумулирана добивка (загуба)		4,313	(4,964)
Добивка (загуба) за финансиска година		14,280	13,936
Вкупно главнина		<u>199,540</u>	<u>199,869</u>
Обврски			
Математичка резерва	21	351,762	247,468
Резервации за штети		1,309	1,283
Преносни премии	8	4,440	2,836
Резервација за отпремнини и награди		922	922
Обврски по основ на надомест на штети		-	-
Обврски за финансиски лизинг	22	814	1,438
Останати тековни обврски	23	23,421	13,841
Вкупно обврски		<u>382,668</u>	<u>267,788</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>582,207</u>	<u>467,657</u>

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
 Друштво за осигурување на живот - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31. Декември

	Основна главнина	Откупени сопствени акции (-)	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно главнина
	Број на обични акции	Износ	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД
	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД
Почетна состојба на 01 Јануари 2010	30,000	184,132	-	4,412	194,249
Промени во сметководствени политики (Белешка27)	-	-	5,705	(8,316)	(8,316)
Почетна состојба на 01 Јануари 2010	30,000	184,132	-	(3,904)	185,933
Сеопфатна Добивка	-	-	5,705	-	5,705
Добивка за финансиската година	-	-	-	13,936	13,936
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	13,936	13,936
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	-
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-
Распределба на добивката за резерви	-	-	1,060	(1,060)	-
Состојба на ден 31 Декември 2010	30,000	184,132	6,765	8,972	199,869
Сеопфатна Добивка	-	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	14,280	14,280
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	14,280	14,280
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	-
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	(14,609)	-	(14,609)
Распределба на добивката за резерви	-	-	4,659	(4,659)	-
Состојба на ден 31 Декември 2011	30,000	184,132	11,424	18,593	199,540

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

1. Основни податоци и дејност

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи на осигурување бр.18-3209/6 од 10.08.2004 година, според кое Друштвото ќе врши работи на осигурување во рамките на следните класи на осигурување:

- осигурување на живот (освен она наведено во точките од 20 до 23 од член 5 од Законот за супервизија на осигурување), и
- осигурување од последици на несреќен случај - незгода (вклучувајќи и индустриски повреди и професионални заболувања) во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, во декември 2008 година, Друштвото изврши докапитализација со што основната главнина е зголемена од 750,000 ЕУР на 3,000,000 ЕУР.

Вкупниот број на вработени со 31.Декември 2011 година изнесува 34 вработени од кои 14 на неопределено и 20 на определено време (2010: 21 вработени).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 33, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31.Декември 2011 и 2010 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата кои се чуваат до доспевање кои се признаени според амортизирана набавна вредност.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжение)

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно, со исклучок на даденото во белешка 27, во текот на разгледуваниот период.

3.1. Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.2. Договори за осигурување

(а) Признавање и мерење

Приходи

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии од незгода кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

3. Основни сметководствени политики (продолжение)

3.2. Договори за осигурување (Продолжение)

Штети и исплати на осигуреници

Настанатите штети и исплати на осигуреници ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети, како и исплати на осигуреници по основ на доживување кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не. Неподмирениите штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Резервациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички методи.

(б) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

(в) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.5. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31.Декември 2010 и 2009, се следните:

	2011	2010
1 ЕУР =	61.5050 МКД	61.5050 МКД
1 УСД =	47.5346 МКД	46.3140 МКД

3.6. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица или нерезиденти. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2010: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 13.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити по видување.

3.8. Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

3.9. Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии и камати на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура, и тоа како што следува:

Старост на побарувања (доспеани)	% на исправка од номиналниот износ
Доспеани до 30 дена	0%
Доспеани од 31 до 60 дена	10%
Доспеани од 61 до 120 дена	31%
Доспеани од 121 до 270 дена	51%
Доспеани од 271 до 365 дена	71%
Доспеани над 365 дена	100%

3.10. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата во хартии од вредност ги категоризира како вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни или долгорочни хартии од вредност (државни записи или обврзници) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Опрема

(1) Општа објава

Почетно, опремата се евидентира по нејзината набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, опремата се води по нејзината набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на опремата, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на опрема се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на опремата претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Опремата се амортизира поединечно, се до нејзиниот целосен отпис. Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на опремата за 2011 година во однос на 2010 година се следните:

	2011	2010	2011	2010
Транспортни средства	25 %	25 %	4 години	4 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Останата опрема	10 - 25 %	10 - 25 %	4 - 10 години	4 - 10 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.12. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба средството. Стапката на амортизација во 2011 година изнесува 25% годишно (2010: 25% годишно).

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.15. Математичка резерва

Математичка резерва претставува разлика помеѓу сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување и сегашна вредност на идните обврски врз основа на тие договори. Математичката резерва е фон во кој се собираат средствата од премиите од животни осигурувања на сите осигуреници.

Математичката резерва се пресметува со примена на нето метода, како разлика помеѓу сегашна вредност на идни обврски на осигурувачот и сегашна вредност на идни обврски на договорувачот на осигурувањето.

Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги во предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од поединечните договори за осигурување.

Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Резерви

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

(3) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (компензација, залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото користи деловни простории под оперативен наем за кои се плаќаат месечни наемнини.

3.18. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање, како и јубилејни награди за секои 10 години поминати во Друштвото во висина на една просечна плата. Друштвото има направено резервирање за ова право на вработените.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.19. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.20. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите, вложувањата и сл. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото има трансакции во странска валута, кои произлегуваат од неговото тековно работење, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

Ризик од промени на цените

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на објективната вредност на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата и истиот е надвор од контрола на Друштвото (Види: Белешка 15).

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентracија на кредитен ризик со оглед дека најголем број од осигурениците се разни друштва и физички лица во РМ.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има пласирано средства во вид на депозити во банки, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка и на персоналниот данок на доход за 2011 година. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2011 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат вложувањата во хартии од вредност, побарувањата од осигурување, обврските кон добавувачи, обврските по основ на лизинг, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата кои се чуваат до доспевање кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена со примена методот на амортизирана набавна вредност.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од вложувања на средства деноминирани во странска валута (државни обврзници), при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31.Декември 2011 и 2010 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2011	2010	2011	2010
ЕУР	528,475	415,083	697	1,220
УСД	-	-	-	-
Вкупно	528,475	415,083	697	1,220

Друштвото е изложено само на ЕУР.

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2011	2010	2011	2010
ЕУР	52,778	41,386	(52,778)	(41,386)
УСД	-	-	-	-
Нето Ефект	52,778	41,386	(52,778)	(41,386)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31.Декември	
	2011	2010
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	13	22
- Побарувања од осигурување	14,336	6,730
- Останати побарувања	7,008	5,996
	21,357	12,748
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	7,152	2,653
- Депозити во банки	70,000	47,500
	77,152	50,153
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во записи	13,904	-
- Вложувања во државни обврзници	465,382	400,870
- Дадени позајмици	1,112	769
	480,398	401,639
	578,907	464,540
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски за штети	-	-
- Останати тековни обврски	23,421	13,841
	23,421	13,841
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Обврски за лизинг	814	1,438
	814	1,438
	24,235	15,279

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% процентни поени на каматните стапки на дадените депозити. Анализата е направена на салдата на депозити во банки на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2011	2010	2011	2010
Депозити во банки	1,400	950	(1,400)	(950)
Нето ефект	1,400	950	(1,400)	(950)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.Декември 2011 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	7,165	-	-	-	7,165
Побарувања од осиг.	14,336	-	-	-	14,336
Останати побарувања	890	-	6,118	-	7,008
Дадени позајмици	-	91	1,021	-	1,112
Депозити во банки	6,500	38,500	25,000	-	70,000
Вложувања	13,904	-	1,132	464,250	479,286
	42,795	38,591	33,271	464,250	578,907
Обврски за штети	-	-	-	-	-
Останати обврски	23,421	-	-	-	23,421
Обврски за лизинг	52	156	416	190	814
	23,473	156	416	190	24,235

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.Декември 2010 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	2,675	-	-	-	2,675
Побарувања од осиг.	6,730	-	-	-	6,730
Останати побарувања	729	-	5,267	-	5,996
Дадени позајмици	64	128	577	-	769
Депозити во банки	2,500	15,000	30,000	-	47,500
Вложувања	-	-	-	400,870	400,870
	12,698	15,128	35,844	400,870	464,540
Обврски за штети	-	-	-	-	-
Останати обврски	13,841	-	-	-	13,841
Обврски за лизинг	52	156	416	814	1,438
	13,893	156	416	814	15,279

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.5. Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да ја одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маргината на солвентност.

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кој не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал) се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31.Декември 2011 и 2010 во согласност со регулативата. Друштвото е во согласност со пропишаните барања.

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.5. Управување со ризикот од капитал (Продолжение)

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
1. Капитал		
а) Уплатен акционерски капитал	184,132	184,132
б) Резерви	11,424	6,765
в) Нераспоредена добивка	4,313	-
г) Откупни сопствени акции (-)	(14,609)	-
д) Нематеријални средства (-)	(843)	(302)
ѓ) Акумулирана и тековна загуба (-)	-	(4,964)
Вкупно капитал	184,417	185,631
2. Маргина на солвентност	23,837	18,208
3. Гарантен фонд (3,000,000 ЕУР)	184,132	184,132
4. Вишок на капитал над маргина на солвентност	160,580	167,423
5. Вишок на капитал над гарантен фонд	285	1,499

Потребното ниво на маргина на солвентност пресметано согласно Законот за супервизија на осигурувањето изнесува 23,837 илјади МКД.

Гарантниот фонд изнесува 1/3 од маргината на солвентност, но не понизок од износот според кој Друштвото има добиено дозвола за работа, а тој изнесува 3,000,000 ЕУР.

6.6. Управување со ризикот од осигурување

Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.6. Управување со ризикот од осигурување (Продолжение)

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид лимитите одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31.Декември 2011 и 2010 во согласност со регулативата. Друштвото е во согласност со пропишаните барања.

	2011	2010
	(000) МКД	(000) МКД
1. Вложувања на средства		
а) Пари во благајна и на сметки (максимум до 3% од технички резерви)	7,165	2,675
б) Депозити во банки (максимум до 60% од технички резерви)	70,000	47,500
в) Хартии од вредност издадени од РМ (максимум до 80% од технички резерви)	286,008	201,269
г) Дадени аванси и позајмици од полиси за осигурување на живот (максимум до 20% од математичка резерва)	1,112	769
д) Недоспеани побарувања за премии (максимум до 20% од резерва за преносни премии)	-	-
Вкупно средства	364,285	252,213
2. Технички резерви		
а) Резерви за преносни премии	4,440	2,836
б) Резерви за бонуси и попусти	-	-
в) Резерви за штети	1,309	1,283
г) Математичка резерва	351,762	247,468
Вкупно технички резерви	357,511	251,587
3. Средства кои ги надминуваат резервите	6,775	627

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.6. Управување со ризикот од осигурување (Продолжение)

На 31.Декември 2011 година средствата кои ги надминуваат техничките резерви изнесуваат 6,775 илјади МКД (2010: 627 илјади МКД) и овие средства всушност ги претставуваат делот од вложувањата на капиталот на Друштвото.

Останатите вложувања на средства во банкарски сметки, депозити во банки и хартии од вредност во износ од 186,503 илјади МКД заедно со средствата кои ги надминуваат техничките резерви во износ од 6,775 илјади МКД или вкупно 193,278 илјади МКД се вложувања на средства од капиталот на Друштвото.

Следната табела подолу ја дава пресметката на вкупните вложувања на средства и односот со техничките резерви и капиталот на Друштвото на ден 31.Декември 2011 и 2010 во согласност со регулативата.

	2011	2010
	(000) МКД	(000) МКД
1. Вкупни вложувања на средства		
а) Пари во благајна и на сметки	7,165	2,675
б) Депозити во банки	70,000	47,500
в) Хартии од вредност издадени од РМ	479,286	400,870
г) Дадени аванси и позајмици од полиси за осигурување на живот	1,112	769
д) Недоспеани побарувања за премии (максимум до 20% од резерва за преносни премии)	-	-
Вкупно средства	557,563	451,814
2. Технички резерви		
Вкупно технички резерви	357,511	251,587
3. Капитал		
Вкупен капитал	184,417	185,590
4. Средства кои ги надминуваат резервите и капиталот (1-2-3)	15,635	14,637

7. Сегментно известување

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегмени, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

8. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА ОД ОСИГУРУВАЊЕ

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Бруто полисирана премија од животно осигурување	191,201	135,639
Бруто полисирана премија за незгода	9,785	5,727
	200,986	141,366
Премија предадена во реосигурување-живот	-	-
Премија предадена во реосигурување-незгода	(307)	-
Промена во преносни премии	(1,604)	(925)
Вкупно	199,075	140,441

9. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Приходи од камати	12,518	10,692
Приходи од амортизација на дисконт на обврзници	16,228	15,165
Позитивни курсни разлики	707	2,011
Капитална добивка	6,526	1,536
Други приходи	-	-
Вкупно	35,979	29,404

10. НАСТАНАТИ ШТЕТИ, нето

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
<i>Бруто исплати на осигуреници:</i>		
Исплатени штети од животно осигурување	2,402	1,370
Исплатени штети од неживотно осигурување	2,579	1,680
Исплати за откуп на полиси	10,445	7,962
Надоместоци по основ на доживување	2,046	434
	17,472	11,446
Промена во бруто резерви за штети	26	830
Вкупно	17,498	12,276

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. РАСХОДИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

	2011 <u>(000) МКД</u>	2010 <u>(000) МКД</u>
Трошоци за посредници (стекнување на осигурување)	54,926	36,568
Бруто плати на вработени	16,023	11,477
Маркетинг трошоци	5,508	4,552
Трошоци за репрезентација	3,254	2,483
Трошоци за наемнина	2,732	1,792
Амортизација	1,384	1,331
Надомести на членови на Одбор на Директори	672	664
Останати трошоци за вработени	1,122	660
Останати оперативни расходи	9,560	7,974
Вкупно	<u>95,181</u>	<u>67,501</u>

12. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2011 <u>(000) МКД</u>	2010 <u>(000) МКД</u>
Негативни курсни разлики	1,577	203
Камата за финансиски лизинг	101	135
Вкупно	<u>1,678</u>	<u>338</u>

13. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2011 <u>(000) МКД</u>	2010 <u>(000) МКД</u>
Тековен данок од добивка	448	366
Вкупно	<u>448</u>	<u>366</u>

Усогласување на законска со ефективна даночна стапка:

Непризнаени расходи:

Надомести на вработени (непризнати)	954	467
Репрезентација и спонзорства	3,011	2,483
Надоместоци на Одбор на директори (50%)	198	332
Премии за осигурување (лица)	215	239
Камати	101	135
Даночна основа	<u>4,479</u>	<u>3,656</u>
Пресметан данок од добивка по 10%	<u>448</u>	<u>366</u>
Други ослободувања	-	-
Данок од добивка	<u>448</u>	<u>366</u>
Добивка пред оданочување	<u>14,728</u>	<u>3,762</u>
Ефективна даночна стапка	<u>3.04%</u>	<u>15.48%</u>

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОПРЕМА

	Софтвер (000) МКД	Опрема (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност			
Состојба на 1. Јануари	414	9,203	9,617
Набавки	752	772	1,524
Продажби	-	(111)	(111)
Состојба на 31.Декември	1,166	9,864	11,030
Акумулирана амортизација			
Состојба со 1. Јануари	112	6,446	6,558
Амортизација за тековна година	211	1,173	1,384
Продажби	-	(84)	(84)
Состојба со 31.Декември	323	7,535	7,858
Нето вредност на 31.декември 2011	843	2,329	3,172
Нето вредност на 31.декември 2010	302	2,757	3,059

Друштвото не располага со сопствен деловен простор односно користи простор земен под оперативен наем за кој се плаќа месечна закупнина (Види: Белешка 11).

Во рамките на опремата, вклучени се транспортни средства со нето сегашна вредност на 31.Декември 2011 година од 421 илјади МКД (2010: 992 илјади МКД), кои се набавени со договор за финансиски лизинг од Маклеасе и НЛБ Лизинг со рок на плаќање до 2013 година (Белешка 22).

15. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Вложувања во државни записи - номинална вредност	14,000	-
Недоспеана камата на записи	(96)	-
	13,904	-
Вложувања во државни обврзници - номинална вредност	508,553	453,337
Недоспеан дисконт на обврзници	(43,171)	(52,467)
	465,382	400,870
Вкупно	479,286	400,870

Заклучно со 31.Декември 2011 година, Друштвото има вложувања во државни записи во износ од 13,904 илјади МКД (2010: нема) со рок на доспевање до 3 месеци и каматни стапки од 4.20% годишно).

Заклучно со 31.Декември 2011 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 458,382 илјади МКД (2010: 400,870 илјади МКД) купени на македонската берза кои имаат рокови на доспевање над една година и фиксна каматна стапка од 2% годишно. Исто така, Друштвото има вложување во државни обврзници со девизна клаузула со рок на доспевање од 5 години во износ од 7,000 илјади МКД и каматна стапка од 5.5% годишно. Овие вложувања се прикажани по амортизирана набавна вредност. Друштвото остварува приходи од камати од ваквите вложувања и истите се прикажани во рамките на приходи од вложувања.

16. ДЕПОЗИТИ, ЗАЕМИ И ОСТАНАТИ ПЛАСМАНИ

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Депозити во банки:		
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	3,500	3,000
Стопанска Банка АД Скопје	14,000	14,500
Комерцијална Банка АД Скопје	12,000	30,000
Охридска Банка АД Охрид	15,500	-
Шпаркасе Банка АД Скопје	25,000	-
	70,000	47,500
Дадени заеми на осигуреници	1,112	769
Вкупно	71,112	48,269

Заклучно со 31.Декември 2011 година, Друштвото има орочени депозити во банки на износ од 70,000 илјади денари (2010: 47,500 илјади денари) со рок на орочување од три до дванаесет месеци, и каматни стапки кои се движат од 3.00% до 4.50% годишно (2010: од 2% до 8.30% годишно). Друштвото остварува приходи од камати од ваквите депозити и истите се прикажани во рамките на приходи од вложувања.

17. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРУВАЊЕ

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Побарувања за ненаплатена премија	16,956	8,174
Исправка на вредност на побарувања	(2,620)	(1,444)
Вкупно	14,336	6,730
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1.Јануари	1,444	1,051
Нови сомнителни побарувања	1,176	393
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Отписи	-	-
Состојба на 31.Декември	2,620	1,444

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Побарувања по основ на:		
Недоспеани камати од обврзници	6,118	5,267
Недоспеани камати од депозити	630	314
Побарување од државата	12	11
Побарувања од вработените	131	8
Останати побарувања	117	396
Одложени трошоци за стекнување	128	58
Вкупно	7,136	6,054

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Денарски сметки во банки	4,641	2,457
Денарски сметки во банки (математичка резерва)	2,511	196
Благајни	13	22
Девизна сметка	-	-
Вкупно	7,165	2,675

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за осигурување на живот - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2011 Бр. на акции	2010 Бр. на акции	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Обични акции	30,000	30,000	184,132	184,132
Вкупно	30,000	30,000	184,132	184,132

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31.Декември 2011 и 2010 година според евиденцијата на ЦДХВ е како што следува:

	31.Декември 2011 година		31.Декември 2010 година	
	Број на акции	% на Учество	Број на акции	% на Учество
Кроациа Осигурување дд, Загреб	27,750	92.50%	27,750	92.50%
Сопствени акции	2,250	7.50%	2,250	7.50%
Вкупно	30,000	100.00%	30,000	100.00%

Во текот на 2011 година донесена е одлука од Собрание на акционери за откуп на 2,250 сопствени акции од акционерот Триглав Осигурување АД по вредност од 105 евра по акција, односно вкупно 236,250 евра или 14,650 илјади МКД

21. МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА

	2011 (000) МКД	2010 (000) МКД
Состојба на 1. Јануари	247,468	173,290
Ново издвојување во текот на годината	104,294	74,178
Состојба на 31.Декември	351,762	247,468

Математичка резерва претставува разлика помеѓу сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување и сегашна вредност на идните обврски врз основа на тие договори. Математичката резерва е фонд во кој се собираат средствата од премиите од животни осигурувања на сите осигуреници. Истата е потврдена од страна на овластен независен актуар.